

Службен весник на Република Македонија

Број 50

17 април 2012, вторник

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1359.		Одлука за давање на трајно користење без надомест на недвижни ствари на општина Валандово.....	
1360.		Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на повеќенаменски комплекс на КП 509/2, во КО Радибуш, општина Ранковце.....	
1361.		Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	
1362.		Одлука за стекнување на право на градење на мерна станица за мерење на потенцијалот на ветар на КП 1037/2, општина Берово, КО Владимирово.....	
1363.		Одлука за стекнување на право на градење на мерна станица за мерење на потенцијалот на ветар на КП 226/2, КП 226/3 и КП 256/3, општина Могила КО Д.Српци.....	
1364.		Одлука за стекнување на право на градење на мерна станица за мерење на потенцијалот на ветар на КП 1657/2 и КП 1657/3 општина Сопиште КО Света Петка.....	
	1365.	Одлука за стекнување на право на градење на мерна станица за мерење на потенцијалот на ветар на КП 446/1 општина Старо Нагоричане, КО Рамно.....	
	1366.	Одлука за стекнување на право на градење на мерна станица за мерење на потенцијалот на ветар на КП 1890/2, општина Свети Николе, КО Орел.....	
	1367.	Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовни активности во Даблин, Ирска, во период од 7 до 18 мај 2012 година, во рамките на учеството на ЕУ БГ II/2012 ориентациониот курс за HUMINT, разузнавање со луѓе (HUMAn INTelligence).....	
	1368.	Одлука за давање согласност на Одлука за продажба на станови, локали и паркинг места во станбено деловниот објект 3.8 20 (Радио Бран) на ул. „Теодосиј Гологанов“ бб-Скопје, во изградба.....	
	1369.	Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на продажни цени за станови, локали и паркинг места за станбено деловен објект 3.8 20 (Радио Бран) на ул. „Теодосиј Гологанов“ бб во Скопје.....	

	Стр.		Стр.	
1370.		Одлука за давање согласност на Го-дишната сметка и Годишниот извештај на работењето на ЈПВ Лисиче – Велес за 2011 година.....	1377.	Решение за разрешување од должноста в.д. директор на КПУ Казнено-поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес.....
1371.		Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	1378.	Решение за именување в.д. директор на КПУ Казнено-поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес.....
1372.		Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Урбанистички план вон населено место, за изградба стопански комплекс со намена Г2, Г3 и Г4 КО Глишиќ, општина Кавадарци.....	1379.	Решение за именување директор на агенцијата за млади и спорт.....
1373.		Одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати.....	1380.	Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У бр. 209/2011 од 4 април 2012 година.....
1374.		Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество на вежба и обука за сертифицирање на јадрото на ЕУ БГ II/2012 на армискиот борбен центар за обука во Лецлинген, СР Германија.	1381.	Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У бр. 214/2011 од 4 април 2012 година.....
1375.		Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – подземна вода на Друштво за производство и трговија на големо и мало МАЛИ ЛОШИЊ ДООЕЛ експорт-импорт с. Пирок, Боговиње на локалитетот “с. Гари“, општина Дебар.....	1382.	Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....
1376.		Решение за именување в.д. директор на КПУ Затвор куманово со отворено одделение во Крива Паланка.....	1383.	Статут за изменување и дополнување на Статутот на Академијата за судии и јавни обвинители.....
			1384.	Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....
			1385.	Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....
			1386.	Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец април од 2012 година.....
				Огласен дел
				1-92

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1359.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ БЕЗ НАДОМЕСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука на општина Валандово и се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари, сопственост на Република Македонија и тоа:

- објекти бр.1 со намена 511 и бр.1 со намена 534 со вкупна површина од 427 м2 кои се наоѓаат на КП бр.614, КО Бајрамбос, место викано Келеш, запишани во ИЛ бр.52 и

објекти бр.1, бр.2 и бр.3 со вкупна површина од 38 м2 кои се наоѓаат на КП бр. 615, КО Бајрамбос, место викано Келеш, запишани во ИЛ бр.52;

- земјиште на КП бр.614 и бр.615, КО Бајрамбос, место викано Келеш, со вкупна површина од 11056 м2 запишано во ИЛ бр.52.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1260/1
10 април 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1360.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.4.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА- МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ- ЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИ- СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГ- РАДБА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКИ КОМПЛЕКС НА КП 509/2, ВО КО РАДИБУШ, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на повеќенаменски комплекс на КП 509/2, КО Радибуш, општина Ранковце.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имен лист	Катастарска парцела бр.	Место визио	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Радибуш	184	509/2	Камен	пашите	5	4350м ²	Друштвото за посредување, производство, трговија и услуги Енфо Протект Витоко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
						Вкупно	4350м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1314/1
10 април 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1361.

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се запишува право на сопственост во корист на Република Македонија, согласно геодетски елаборат со број 27-12 од 13.01.2012 година во јавната книга за запишување на правата на недвижности на следните недвижни ствари:

- зграда бр.1 детско одморалиште „Шула Мина“ – Крушево со внатрешна површина од 240 м², која се наоѓа на КП.бр. 2204, КО Крушево вон градежен реон, место викано „Бегова корија“;

- зграда бр.2 детско одморалиште „Шула Мина“ – Крушево со внатрешна површина од 89 м² (плус 20 м² доградба) или вк. 109 м² која се наоѓа на КП.бр.2204, КО Крушево вон градежен реон, место викано „Бегова корија“;

- зграда бр.3 детско одморалиште „Шула Мина“ – Крушево со внатрешна површина од 123 м², која се наоѓа на КП.бр.2204, КО Крушево вон градежен реон, место викано „Бегова корија“;

- зграда бр.4 детско одморалиште „Шула Мина“ – Крушево со внатрешна површина од 69 м², која се наоѓа на КП.бр.2204, КО Крушево вон градежен реон, место викано „Бегова корија“;

- зграда бр.5 детско одморалиште „Шула Мина“ – Крушево со внатрешна површина од 89 м² (плус 13 м² доградба) или вк. 102 м² која се наоѓа на КП.бр.2204, КО Крушево вон градежен реон, место викано „Бегова корија“;

- зграда бр.6 детско одморалиште „Шула Мина“ – Крушево со внатрешна површина од 56 м² (плус 12 м² доградба) или вк.68 м² која се наоѓа на КП.бр.2204, КО Крушево вон градежен реон, место викано „Бегова корија“;

- зграда бр.7 детско одморалиште „Шула Мина“ – Крушево со внатрешна површина од 61 м² (плус 14 м² доградба) или вк. 75 м² која се наоѓа на КП.бр.2204, КО Крушево вон градежен реон, место викано „Бегова корија“;

- зграда бр.1 детско одморалиште „Шула Мина“ – Крушево со внатрешна површина од 89 м² (плус 14 м² доградба) или вк. 102 м² која се наоѓа на КП.бр.2202, КО Крушево вон градежен реон, место викано „Бегова корија“;

- зграда бр.2 детско одморалиште „Шула Мина“ – Крушево со внатрешна површина од 41 м² која се наоѓа на КП.бр.2202, КО Крушево вон градежен реон, место викано „Бегова корија“;

- зграда бр.3 детско одморалиште „Шула Мина“ – Крушево со внатрешна површина од 98 м² која се наоѓа на КП.бр.2202, КО Крушево вон градежен реон, место викано „Бегова корија“;

- зграда бр.4 детско одморалиште „Шула Мина“ – Крушево со внатрешна површина од 66 м² која се наоѓа на КП.бр.2202, КО Крушево вон градежен реон, место викано „Бегова корија“;

- зграда бр.1 детско одморалиште „Шула Мина“ – Крушево со внатрешна површина од 44 м² (нов објект) која се наоѓа на КП.бр.2201, КО Крушево вон градежен реон, место викано „Бегова корија“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1696/1
10 април 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1362.

Врз основа на член 59 – а став 1 алинеја 4 од Законот за градење „Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011 и 59/2011) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2012 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРАВО НА ГРАДЕЊЕ НА МЕРНА СТАНИЦА ЗА МЕРЕЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛОТ НА ВЕТАР НА КП 1037/2, ОПШТИНА БЕРОВО, КО ВЛАДИМИРОВО**

Член 1

Со оваа одлука Министерството за економија се стекнува со право на градење на привремена градба наменета за истражувачка дејност - мерна станица за ветер на мерно место за мерење на потенцијалот на ветерот кое се наоѓа во Берово на КП 1037/2 (кое преставува дел од КП 1037 со површина од 98.587 м²), Општина Берово, КО Владимирово, со површина од 10.000 м² според Геодетски елаборат за нумерички податоци со деловоден број 936/2011 од 17.10.2011 година, изработен од Гео -Астро, Берово, со следниве координати:

Број на точка	Y	X
1	648577.78	622572.90
2	648627.73	622572.90
3	648677.75	622522.92
4	648677.71	622572.90
5	648627.76	622472.90
6	648677.78	622472.90
7	648577.78	622522.90
8	648577.78	622472.90
9	648627.76	622522.92
10	648677.75	622522.92

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1956/1
10 април 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1363.

Врз основа на член 59 – а став 1 алинеја 4 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011 и 59/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2012 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРАВО НА ГРАДЕЊЕ НА МЕРНА СТАНИЦА ЗА МЕРЕЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛОТ НА ВЕТАР НА КП 226/2, КП 226/3 И КП 256/3, ОПШТИНА МОГИЛА КО Д.СРПЦИ**

Член 1

Со оваа одлука Министерството за економија се стекнува со право на градење на привремена градба наменета за истражувачка дејност - мерна станица за ве-

тер на мерно место за мерење на потенцијалот на ветерот кое се наоѓа на КП 226/2, КП 226/3 и КП 256/3 (дел од КП 226 и КП 256 со вкупна површина од 2.532.798 м²), Општина Могила КО Д.Српци, со површина од 10.000 м², според Геодетски елаборат за нумерички податоци со деловоден број 03-3144/11 од 3.11.2011 година, изработен од Гео Силвер, Скопје, со следниве координати:

Број на точка	Y	X
1	530634.00	560638.00
2	530534.00	560638.00
3	530534.00	560638.00
4	530634.00	560538.00

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1956/2 Претседател на Владата
10 април 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

1364.

Врз основа на член 59 –а став 1 алинеја 4 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/2009, 124/2010, 18/2011,36/2011, 54/2011 и 59/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.04.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРАВО НА ГРАДЕЊЕ НА
МЕРНА СТАНИЦА ЗА МЕРЕЊЕ НА ПОТЕНЦИЈА-
ЛОТ НА ВЕТАР НА КП 1657/2 И КП 1657/3 ОПШТИНА
СОПИШТЕ КО СВЕТА ПЕТКА

Член 1

Со оваа одлука Министерството за економија се стекнува со право на градење на привремена градба наменета за истражувачка дејност - мерна станица за ветер на мерно место за мерење на потенцијалот на ветерот кое се наоѓа на КП 1657/2 и КП 1657/3 (дел од КП 1657 со вкупна површина од 1.400.964 м²), Општина Сопиште КО Света Петка, со површина од 6.393 м²), според Геодетски елаборат за нумерички податоци со деловоден број 03-3072/11 од 25.10.2011 година, изработен од Гео Силвер, Скопје, со следниве координати:

Број на точка	Y	X
21	523785.67	640314.81
22	523705.67	640234.81
23	523785.67	640234.81
24	523705.67	640314.81

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1956/3 Претседател на Владата
10 април 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

1365.

Врз основа на член 59 –а став 1 алинеја 4 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/2009, 124/2010, 18/2011,36/2011, 54/2011 и 59/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.04.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРАВО НА ГРАДЕЊЕ НА
МЕРНА СТАНИЦА ЗА МЕРЕЊЕ НА ПОТЕНЦИ-
ЈАЛОТ НА ВЕТАР НА КП 446/1 ОПШТИНА СТАРО
НАГОРИЧАНЕ КО РАМНО

Член 1

Со оваа одлука Министерството за економија се стекнува со право на градење на привремена градба наменета за истражувачка дејност - мерна станица за ветер на мерно место за мерење на потенцијалот на ветерот кое се наоѓа на КП 446/1 (дел од КП 446 со вкупна површина од 330.768 м²), Општина Старо Нагоричане КО Рамно, со површина од 16.048 м², според Геодетски елаборат за нумерички податоци со деловоден број 09-1913/1 од 16.09.2011 година, изработен од Гео-Метр ДОО, Куманово, со следниве координати:

Број на точка	Y	X
19	580687.20	684692.70
14	580840.80	684678.75
22	580689.68	684582.82
5	580848.50	684522.05

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1956/4 Претседател на Владата
10 април 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

1366.

Врз основа на член 59 –а став 1 алинеја 4 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011 и 59/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРАВО НА ГРАДЕЊЕ НА
МЕРНА СТАНИЦА ЗА МЕРЕЊЕ НА ПОТЕНЦИ-
ЈАЛОТ НА ВЕТАР НА КП1890/2, ОПШТИНА СВЕТИ
НИКОЛЕ КО ОРЕЛ

Член 1

Со оваа одлука Министерството за економија се стекнува со право на градење на привремена градба наменета за истражувачка дејност - мерна станица за ветер на мерно место за мерење на потенцијалот на ветерот кое се наоѓа на КП 1890/2 (од КП 1890/1 со вкупна површина од 1.032.093 м²), Општина Свети Николе КО Орел, со површина од 9.030 м², според Геодетски елаборат за нумерички податоци со деловоден број 10-847-1/11 од 31.10.2011 година, изработен од Гео Зис Инжинеринг, Свети Николе, со следниве координати:

Број на точка	Y	X
1	578950.00	642050.00
2	578950.00	642150.00
3	579031.29	642150.00
4	579050.92	64207974
5	579041.56	642071.49
6	579032.89	642057.31
7	579030.50	642050.00

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1956/5
10 април 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1367.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.4.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ ВО ДАБЛИН, ИРСКА, ВО ПЕРИОД ОД 7 ДО 18 МАЈ 2012 ГОДИНА, ВО РАМКИТЕ НА УЧЕСТВОТО НА ЕУ БГ П/2012 ОРИЕНТАЦИСКИОТ КУРС ЗА HUMINT, РАЗУЗНАВАЊЕ СО ЛУЃЕ (HUMAN INTELLIGENCE)

1. За учество во вежбовните активности, кои ќе се одржат во Даблин, Ирска, во периодот од 07.05. 2012 година до 18.05. 2012 година, во рамките на учество на ЕУ БГ П/2012, Ориентацискиот курс за HUMINT, се испраќаат тројца припадници на Армијата на Република Македонија.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовните активности, во кои влегуваат сместувањето и исхраната на учесниците се на терет на вооружените сили на Ирска, а транспортот на персоналот и личната опрема и дневниците за учесниците во вежбовните активности се на товар на Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовните активности, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовните активности, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2080/1
10 април 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1368.

Врз основа на член 99 став 9 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011 и 13/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ, ЛОКАЛИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО СТАНБЕНО ДЕЛОВНИОТ ОБЈЕКТ 3.8 20 (РАДИО БРАН) НА УЛ. „ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ“ ББ-СКОПЈЕ, ВО ИЗГРАДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлука за продажба на станови, локали и паркинг места во станбено деловниот објект 3.8 20 (Радио Бран) на ул.„Теодосиј Гологанов“ бб-Скопје, во изградба, донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, бр. 02-1642/9-2 од 10.2.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2124/1
10 април 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1369.

Врз основа на член 99 став 9 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“, бр. 99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011 и 13/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СТАНОВИ, ЛОКАЛИ И ПАРКИНГ МЕСТА ЗА СТАНБЕНО ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ 3.8 20 (РАДИО БРАН) НА УЛ. „ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ“ ББ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на продажни цени за станови, локали и паркинг места за станбено деловен објект 3.8 20 (Радио Бран) на ул.„Теодосиј Гологанов“ бб во Скопје, донесена од Одборот на директори на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје бр. 02-1642/14-2 од 10.2.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2125/1
10 април 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1370.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10.4.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЈПВ ЛИСИЧЕ – ВЕЛЕС ЗА 2011 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈПВ Лисиче – Велес за 2011 година, усвоени од Управниот одбор на Јавното претпријатие, бр. 02-134/9 и 02-134/7 на седницата одржана на 25.2.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2316/1
10 април 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1371.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија", бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.04.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за здравство, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски и албански јазик од реномирани странски автори од областа на медицината и тоа:

Ред. Бр.	Наслов на учебникот на англиски, македонски и албански јазик	Автор	ISBN	Бр.н а страни	Колич . на макед. и албан. јазик	Инвентарен број
1.	Physical Medicine and Rehabilitation	Randall L. Braddom				10044
	Физикална медицина и рехабилитација	Рендал Л. Брадом	978-1416026105	1470	1000	
	Riaftesimi mjekesor dhe fizioterapeutik	Randall L. Braddom	978-1416026105	1470	500	
2.	Principles and Practice of Radiation Oncology	Perez and Brady				10045
	Принципи и практика на радиолошката онкологија	Перез и Брејди	978-0781735254	2112	1000	
	Parimet dhe praktikat e radioonkologjisë	Perez dhe Brady	978-0781735254	2112	500	
3.	De Vita, Hellman and Rosenberg's Canser: Principles and Practice of Oncology	DeVita, Hellman and Rosenberg				10046
	Канцер: Онколошки принципи и практика (том 1 и том 2)	ДеВита, Хелман и Розенберг	978-0781772075	3040	1000	
	Kanceri: Parime dhe praktika të onkologjisë (vëllimi 1, vëllimi 2)	DeVita, Hellman dhe Rosenberg	978-0781772075	3040	500	

4.	Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology	Peter W. Callen				10047
	Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата	Питер В. Кален	978-1416032649	1234	1000	
	Ekografia në obstetrikë dhe në gjinekologji	Peter W. Callen	978-1416032649	1234	500	
5.	Oxford Textbook of Medicine	David A. Warrell, Timothy M. Cox, John D. Firth, Edvard J. Benz				10048
	Оксфордски учебник по медицина (том 1)	Дејвид А. Ворел, Тимоти М. Кокс, Џон Д. Фирт, Едвард Џ. Бенц	978-0198569787	4148	1000	
	Traktati i oksfordit për mjekësinë (vëllimi 1)	David A. Warrell, Timothy M. Cox, John D. Firth, Edvard J. Benz	978-0198569787	4148	500	
6.	Physical Medicine and Rehabilitation: Principles and Practice	Joel A. deLisa				10049
	Физикална медицина и рехабилитација: Принципи и практика (том 1 и том 2)	Џоел А. Делиса	978-0781741309	1926	1000	
7.	Irwin and Rippe's Intensive Care Medicine	Richard S. Irvin and James M. Rippe				10050
	Интензивна нега	Ричард Ирвин Џејмс Рип	978-0781791533	2408	1000	
8.	Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry	Benjamin J. Sadock Virginia A. Sadock				10051
	Учебник по психијатрија на Каплан и Садок (том 1 и том 2)	Бенџамин Садок Вирџинија Садок	978-0781734349	4064	1000	

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образование и наука без надомест.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со Министерот за образование и наука со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-2317/1
10 април 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1372.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.4.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО, ЗА ИЗГРАДБА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА Г2, Г3 И Г4 КО ГЛИШИЌ, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност, за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Урбанистички план вон населено место, за изградба Стопански комплекс со намена Г2, Г3 и Г4 КО Глишиќ, општина Кавадарци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена е со следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела број	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина м ²	Сопственост
Глишиќ	1802	103	Телот	камењар		1648м ²	Република Македонија
Глишиќ	1802	104	Телот	Интензивно лозје	3	23701м ²	Република Македонија корисник ДЗПТУ Агро Тиквеш увоз-извоз
Глишиќ	1802	106	Телот	Интензивно лозје	3	23766м ²	Република Македонија корисник ДЗПТУ Агро Тиквеш увоз-извоз
Глишиќ	1802	107	Телот	Интензивно лозје	3	1623м ²	Република Македонија корисник ДЗПТУ Агро Тиквеш увоз-извоз
Глишиќ	1802	111	Телот	камењар		350м ²	Република Македонија
Глишиќ	1802	112	Телот	камењар		673м ²	Република Македонија
Глишиќ	1587	113	Телот	Интензивно лозје	3	15093м ²	Република Македонија
Глишиќ	1802	117	Телот	Интензивно лозје	3	18136м ²	Република Македонија корисник ДЗПТУ Агро Тиквеш увоз-извоз
Глишиќ	1802	121	Телот	камењар		1623м ²	Република Македонија
Глишиќ	1802	127	Телот	Интензивно лозје	3	28357м ²	Република Македонија корисник ДЗПТУ Агро Тиквеш увоз-извоз
Глишиќ	1802	131	Телот	Интензивно лозје	3	24622м ²	Република Македонија корисник ДЗПТУ Агро Тиквеш увоз-извоз
Глишиќ	1802	134	Телот	камењар		1761м ²	Република Македонија
Глишиќ	1802	135	Телот	Интензивно лозје	3	24362м ²	Република Македонија корисник ДЗПТУ Агро Тиквеш увоз-извоз
Глишиќ	1802	136/1	Телот	камењар		11340м ²	Република Македонија
Глишиќ	1802	137	Телот	Интензивно лозје	3	27627м ²	Република Македонија корисник ДЗПТУ Агро Тиквеш увоз-извоз
Глишиќ	1802	147	Телот	камењар		6747м ²	Република Македонија
Глишиќ	1802	150	Телот	камењар		1526м ²	Република Македонија
Глишиќ	1802	151	Телот	камењар		1737м ²	Република Македонија
Вкупно:						213069м²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-2878/1
10 април 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1373.

Врз основа на член 30 став 1, алинеја 4 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/2010, 158/2010, 36/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Член 1

На правни и физички лица кои вршат трговија на нафтени деривати на мало им се забранува да вршат промет на масло за горење Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 со содржина на сулфур најмногу до 0,1% (m/m), на бензинските станици за временскиот период од 15 април 2012 година до 15 октомври 2012 година.

На производителите, трговците на големо и увозниците со нафтени деривати им се забранува да вршат продажба на масло за горење Екстра лесно масло за домаќинствата ЕЛ-1 со содржина на сулфур најмногу до 0,1% (m/m), на трговците на мало (бензинските станици), во периодот од 15 април до 15 октомври 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2425/1
10 април 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1374.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
НА ВЕЖБА И ОБУКА ЗА СЕРТИФИЦИРАЊЕ НА
ЈАДРОТО НА ЕУ БГ П/2012 НА АРМИСКИОТ
БОРБЕН ЦЕНТАР ЗА ОБУКА ВО ЛЕЦЛИНГЕН,
СР ГЕРМАНИЈА

1. За учество во вежбовна активност, која ќе се одржи во СР Германија, на армискиот борбен центар за Обука во Лецлинген, во период од 27 април до 9 мај 2012 година, се испраќа еден припадник на Армијата на Република Македонија.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат транспортот, сместувањето, исхраната и дневниците на учесникот во вежбовната активност ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2481/1
10 април 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1375.

Врз основа на член 29 став 23 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.4.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА
НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА
НА ГОЛЕМО И МАЛО МАЛИ ЛОШИЊ ДООЕЛ
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.ПИРОК, БОГОВИЊЕ
НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ГАРИ“, ОПШТИНА ДЕБАР

1. На Друштво за производство и трговија на големо и мало МАЛИ ЛОШИЊ ДООЕЛ експорт-импорт с.Пирок, Боговиње се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – подземна вода на локалитетот „с.Гари“, општина Дебар, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7.474740,00	4.595950,00
T-2	7.474960,00	4.595965,00
T-3	7.475000,00	4.595225,00
T-4	7.474350,00	4.595250,00
T-5	7.474260,00	4.595450,00
T-6	7.474579,00	4.595775,00

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,382825 km².

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместок за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договор за концесија, во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8405/1-11
10 април 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1376.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА КПУ ЗА
ТВОР КУМАНОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ
ВО КРИВА ПАЛАНКА

1. За вршител на должноста директор на КПУ Завтор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка се именува Соња Цветковска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2869/1
10 април 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1377.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА КПУ КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС

1. Тони Јакимовски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на КПУ Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение во Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2870/1
10 април 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1378.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА КПУ КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС

1. За вршител на должноста директор на КПУ Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение во Велес се именува Живко Пејковски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2871/1
10 април 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1379.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

1. За директор на Агенцијата за млади и спорт се именува Лазар Поповски, досегашен вршител на должноста директор на Агенцијата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2872/1
10 април 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1380.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992) на седницата одржана на 4 април 2012 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 27 став 1 точка 3 од Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010 и 135/2011).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со решение У.бр.209/2011 од 8 февруари 2012 година поведе постапка за оценување на уставноста на членот 27 став 1 точка 3 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето за неговата согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 14 став 1 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 27 став 1 точка 3 од Законот за ревизија, за полагање на испитот за стекнување на звањето ревизор лицето, меѓу другото, треба да не е осудувано со правосилна судска пресуда во врска со работењето, и тоа:

а) во периодот на правосилноста на пресудата до денот на издржувањето на казната и пет години од денот кога ја издржал казната во случај на осуденост со правосилна судска пресуда со казна затвор до три години и

б) во периодот на правосилноста на пресудата до денот на издржувањето на казната и пет години од денот кога ја издржал казната во случај на осуденост со правосилна судска пресуда со казна затвор над три години.

5. Според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 9 став 1 од Уставот, „граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви (став 2).“

Според член 13 став 1 од Уставот на Република Македонија, лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука.

Според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна.

Според член 32 од Уставот, секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност (став 1). Секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место (став 2).

Според член 54 од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот. Слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да бидат ограничени за време на воена или вонредна состојба според одредбите на Уставот. Ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба.

Според членот 4 точка 6 од Законот за ревизија, „Ревизор“ е физичко лице кое поседува уверение за ревизор, а според точката 7 од истиот член од Законот, „Друштво за ревизија“ е трговско друштво кое е регистрирано и врши ревизија согласно со овој закон и Законот за трговските друштва.

Во точката 8 е определено дека, „Овластен ревизор-трговец поединец“ е физичко лице регистрирано согласно со овој закон и Законот за трговските друштва и кое поседува лиценца за овластен ревизор, а во точката 9 дека „Уверение за ревизор“ е уверение кое го издава Институтот за овластени ревизори на Република Македонија на лица кои го положиле испитот за ревизори.

Според точката 10 „Лиценца за овластен ревизор“ е лиценца која ја издава Советот за унапредување и надзор на ревизијата, а според точката 11 „Овластен ревизор“ е ревизор кој поседува лиценца за вршење на работи на ревизија.

Во членот 26 од Законот за ревизија е уредена постапката за стекнување на уверението за ревизор. Така, лицето кое сака да стане ревизор поднесува писмено барање до Институтот за полагање на испит за стекнување на звање ревизор. Барањето мора да содржи докази дека лицето ги исполнува условите од членот 27 на овој закон, а полагањето на испитот за стекнување на звањето ревизор се спроведува според Програма која ја донесува Институтот, а за која Советот дава согласност.

Во членот 27 од Законот се уредени условите за полагање на испит за стекнување на звањето ревизор, меѓу кои и спорниот услов лицето да не е осудувано со правосилна судска пресуда во врска со работењето, и тоа во периодот од правосилноста на пресудата до денот на издржувањето на казната и пет години од денот кога ја издржал казната во случај на осуденост со правосилна судска пресуда со казна затвор до три, но и над три години.

Според оценка на Судот формулацијата лицето да не е осудено со правосилна судска одлука во врска со работењето е премногу општа и недоволно прецизна пред се имајќи предвид дека во членот 27 став 1 точка 1 од Законот, меѓу другото, ваков испит за ревизор може да полага лице кое има завршено високо образование од областа на економските, правните науки или друго соодветно образование, што значи дека може да се однесува на лица од најра-злични стручни профили, со работно искуство во различни области и во врска со вршење на различни работи. Со оглед на тоа што во членот 27 од Законот за ревизија како услов не е предвидено и потребно работно искуство, оваа одредба ќе биде неприменлива за лицата кои ќе се пријават за полагање на испит за ревизор и кои воопшто немаат работно искуство, што значи не би можеле да сторат кривично дело во врска со работењето (без работно искуство), но можеле да сторат кривично дело кое ги прави неподобни за идно вршење на ревизорската дејност. Меѓутоа, според наведената формулација, ваквата оконост за нив нема да биде елиминаторна.

Оттаму, Судот смета дека во оспорената одредба не е содржана јасна формулација за тоа кое, односно кои сторени кривични дела предвидени во позитивната кривична регулатива и во врска со вршењето на кои работи можат да преставуваат пречка за исполнување на услов за полагање на испитот за ревизор.

Судот, исто така, оцени дека законодавецот направил превид кога предвидел да не може да се полага ревизорскиот испит во периодот на правосилноста на пресудата до денот на издржувањето на казната и пет години од денот кога ја издржал казната во случај на осуденост со правосилна судска пресуда со казна затвор до три, но и над три години, бидејќи одредбата за ист временски период (пет години) да не може да се полага испитот кога лицето е осудено до три години казна затвор, но и кога е осудено на казна затвор пого-

лема од три години, што не е логично од правен аспект. Ова посебно ако се има предвид дека законодавецот уредувањето го направил во две посебни алинеи а) и б), очигледно со намера да определи различно времетраење на забраната за полагање на ревизорскиот испит кога осудата е до три години затвор и кога осудата е над три години затвор, но тоа не го сторил и очигледно определил исто времетраење. Во ваков случај без значење е за колкава казна затвор станува збор, до три или над три години, бидејќи за било која висина на изречена казна затвор лицето нема да може да полага испит во периодот на правосилноста на пресудата до денот на издржувањето на казната и пет години од денот кога ја издржал казната во случај на осуденост со правосилна судска пресуда со казна затвор, од каде и немало потреба одредбата номотехнички да се уреди во две посебни алинеи.

Во наведената смисла осуденоста на кандидатите за полагање на испитот за ревизор мора да биде во согласност со општите правила и рамки за пропишување на правните последици од осудата утврдени во Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011 и 185/2011). Така, според член 101 од Кривичниот законик, правните последици од осудата што се надоврзуваат на осудите за определени кривични дела, може да настапат само кога за кривичното дело на сторителот му е изречена казна затвор. Правни последици можат да се предвидат само со закон. Според член 102 од истиот законик, правните последици од осудата настапуваат со денот на право-силноста на пресудата. Правните последици од осудата што се состојат во забрана на стекнување на определени права траат најдолго десет години од денот на издржаната, простената или застарената казна. Со бришење на осудата престануваат правните последици од осудата.

Од наведените одредби на Кривичниот законик јасно произлегува дека правните последици од осудата се состојат во забрана на стекнување на определени права, се надоврзуваат на правосилна судски изречена пресуда, како и дека еден од основите за нивно престанување е бришењето на осудата од казнената евиденција. Тие не можат да настапат автоматски по сила на закон, туку настапуваат само со правосилна судска одлука. Казнено-правниот однос се исцрпува на релација на казниво дело и судски изречена казна за неговиот сторител и натамошни последици од неговото извршување, односно од осудата за тоа дело кои се состојат во ограничување на правата не се допуштени, освен ако тоа не е изрично утврдено со Уставот.

Тргувајќи од наведеното, со оспорената одредба од Законот, се пропишува правна последица од осуда за недефинирано, неопределено кривично дело што преставува пречка за стекнување на звање ревизор, која трае ист временски период без оглед на висината на казната затвор изречена со правосиланата пресуда од каде Судот оцени дека оспорената одредба не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 14 став 1 од Уставот.

При изразувањето на погоре наведеното гледиште Судот го имаше предвид значењето на работите кои се извршуваат од страна на ревизорите, како и значењето и одговорноста на нивната функцијата, што несомнено подразбира висока стручност, одговорност, совесност и непристрасност од страна на лицата кои ја извршуваат оваа одговорна функција, но тоа воедно ја наметнува потреба со закон да се утврдат прецизни, јасни и недвосмислени услови кои треба да ги исполнува лицето на кое ќе му биде доверено извршувањето на вака одговорна функција, како и условите за извршувањето на функцијата.

Во таа смисла, неможноста да се полага ревизорски испит поради осуденост за кривично дело во врска со работата, законо-давецот може да ја предвиди како законска околност само за осуденост за конкретно дефинирани кривични дела за кои на сторителот со правосилна судска пресуда му е изречена казна затвор, за точно дефиниран временски период, при што право е на законодавецот да определи колкав временски период ќе биде потребен лицето да биде рехабилитирано и дали тој временски период ќе биде со различно времетраење во зависност од висината на изречената казна затвор или не.

Начинот на кој сега е формулирана оспорената законска одредба, според Судот недоволно е прецизен и јасен и како таков не е во согласност со владеењето на правото гарантирано со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, но и со членот 14 став 1 од Уставот, заради повреда на принципот на легалитет, бидејќи со одредбата се овозможува лицето да биде „казнето“, односно да трпи последица за сторување на недефинирано кривично дело и тоа автоматски по сила на закон, а не со правосилна судска одлука.

Од направената анализа Судот оцени дека оспорената одредба не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 14 став 1 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова, Владимир Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.209/2011 4 април 2012 година Скопје	Претседател на Уставниот суд на Република Македонија, Бранко Наумоски, с.р.
--	---

1381.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 4 април 2012 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 57 став 1 во делот: „освен во случај на предизвикување на поголема материјална штета кај работодавачот“ од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/2009, 60/2010 и 94/2010).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со Решение У. бр. 214/2011 од 22 февруари 2012 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата од колективниот договор означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и Законот за работните односи.

4. Судот на седницата утврди дека според член 57 став 1 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, синдикалниот претставник има посебна заштита и не може да биде повикан на одговорност ниту доведен во неповолна положба, вклучувајќи го и престанокот на неговиот работен однос, освен во случај на предизвикување на поголема материјална штета кај работодавачот.

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 32 став 5 од Уставот, остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Со Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010 и 47/2011), се уредуваат работните односи меѓу работниците и работодавачите кои се воспоставуваат со склучување на договор за вработување. Работниот однос се уредува со овој и со друг закон, колективен договор и договорот за вработување (член 1).

Според член 12 став 2 од овој закон, со договорот за вработување, односно со колективен договор не може да се определат помали права од правата утврдени со закон, а ако содржат такви одредби, се сметаат за ништовни и се применуваат соодветни одредби од закон. Согласно став 3 на истиот член, со договорот за вработување, односно со колективен договор може да се одредат правата, кои за работниците се поповолни, отколку што ги определува овој закон.

Според член 184 став 1 од Законот, работниците имаат право, по свој слободен избор, да основаат синдикат и во него да се зачленуваат, под условите пропишани со статутот или правилата на тој синдикат.

Според член 199 став 1 од Законот, синдикалите самостојно одлучуваат за начинот на нивното застапување кај работодавачот. Според став 3 од овој член, синдикалните претставници имаат право кај работодавачот да ги штитат и промовираат правата и интересите на членовите на синдикатот.

Со член 200 од Законот се уредува заштитата на синдикалните претставници. Така, според став 1 на овој член, синдикалниот претставник е заштитен од отказ согласно со овој закон. На синдикалниот претставник заради синдикална активност не може да му се намали платата или да му се откаже договорот за вработување (став 2). На синдикалниот претставник за времето на вршење на должноста, работодавачот може да му го откаже договорот за вработување само со претходна согласност на синдикатот (став 3). Ако синдикатот во рок од осум дена не се изјасни за давање или ускратување на согласност, се смета дека е согласен со одлуката на работодавачот (став 4). Ако синдикатот не даде согласност, согласноста може да се надомести со судска одлука (став 5). Заштитата пред отказ за лицата од ставот 1 на овој член трае цело време за времето на траењето на мандатот и најмалку две години по престанување на мандатот (став 6). На работник кој е избран или именуван на синдикална функција утврдена со статут, а чие вршење бара привремено да престане да работи кај работодавачот, му мирува работниот однос и има право во рок од пет дена по престанувањето на функцијата што ја вршел, да се врати на работа за вршење на работи кои одговараат на неговиот степен на стручна подготовка (став 7).

Согласно член 57 став 1 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, синдикалниот претставник има посебна заштита и не може да биде повикан на одговорност ниту доведен во неповолна положба, вклучувајќи го и престанокот на неговиот работен однос, освен во случај на предизвикување на поголема материјална штета кај работодавачот.

Според член 58 на овој колективен договор, синдикалниот претставник не може:
- да биде упатен на привремен принуден одмор;

- да биде распореден на друго работно место без негова согласност;

- да му престане работниот однос од деловни причини.

При наведената уставна и законска регулатива, се поставува прашањето дали со оспорениот дел на член 57 став 1 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, се повредуваат законски утврдените права и заштита на синдикалниот претставник, односно дали е во согласност со Законот за работните односи одредбата од колективниот договор која го иззема синдикалниот претставник од посебната заштита која значи забрана за изрекување на престанок на работниот однос поврзана со синдикална активност на истиот.

Во одговор на ова правно прашање, Судот имаше предвид дека Законот за работните односи пропишал дека на синдикалниот претставник заради синдикална активност не може да му се намали платата или да му се откаже договорот за вработување, што значи децидно ја исклучил можноста синдикалниот претставник да трпи последици за својата синдикална активност. Во однос на можноста работодавачот да му го откаже договорот за вработување на синдикалниот претставник за други прашања и дејствија кои не се поврзани со синдикалната активност, а кои се сторени во времето на вршењето на должноста, законодавецот исто така пропишал посебна заштита за синдикалниот претставник, односно дека договорот за вработување може да се откаже само со претходна согласност на синдикатот.

Тргувајќи од наведената законска регулатива, според Судот, оспорената одредба од Колективниот договор која го иззема од посебната заштита за престанок на работниот однос синдикалниот претставник во случај на предизвикување на поголема материјална штета кај работодавачот, значи определување на помали права за синдикалниот претставник од правата утврдени со закон. Имено, законодавецот е јасен и прецизен дека на синдикалниот претставник не може да му се изрече отказ поради синдикални активности, дури и ако истите предизвикале материјална штета кај работодавачот. Одговорноста на синдикалниот претставник за причинетата штета се регулира според одредбите за надомест на штета во Законот за работните односи (Глава XI – Надомест на штета, членови 156-158).

Од друга страна, неспорно е дека работодавачот може на работникот да му го откаже договорот за вработување без отказан рок во случаите на кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски утврдени со овој или друг закон, колективен договор, правилата за работниот ред и дисциплина и договорот за вработување, во случај кога работникот стори кражба или во врска со работата намерно или од крајно невнимание предизвика штета на работодавачот (член 82 став 1 точка 5 од Законот за работните односи). Тоа правило важи и за синдикалниот претставник, за дејствија кои не се поврзани со синдикалната активност, во кој случај законодавецот го обврзува работодавачот да обезбеди претходна согласност на синдикатот.

Видно од содржината на оспорената одредба во Колективниот договор, престанокот на работниот однос не го исклучува случајот кога настаната штета е резултат на синдикалните активности на синдикалниот претставник, како што налага Законот, ниту пак прецизира постоење на вина (намера или крајно невнимание) кај синдикалниот претставник за сторена штета која не е поврзана со синдикални активности, што е услов на истиот да му престане работниот однос во постапка пропишана со закон. Поради тоа, според Судот, оспорената одредба во Колективниот договор не е во согласност со законската регулатива која се однесува на

посебната заштита на синдикалниот претставник во врска со неговите синдикални активности, ниту пак јасно и прецизно го пропишува престанокот на работниот однос на синдикалниот претставник за сторена штета која не е поврзана со синдикални активности.

Тргувајќи од законската одредба дека со колективен договор не може да се определат помали права од правата утврдени со закон, а ако содржат такви одредби, се сметаат за ништовни и се применуваат соодветните одредби од закон, а имајќи ја предвид содржината на оспорената одредба, Судот оцени дека член 57 став 1 во делот: „освен во случај на предизвикување на поголема материјална штета кај работодавачот“ од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 51 од Уставот, како и со член 12 ставовите 2 и 3 и член 200 од Законот за работните односи.

6. Тргувајќи од наведеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Бранко Наумоски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спиrowsки, д-р Гзиме Старова, Владимир Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.214/2011

4 април 2012 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1382.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 129 и член 131 став 1 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, бр. 67/2010 и бр. 24/2011) на продолжението на седницата одржана на ден 26.3.2012 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува неправилност во работењето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје односно во начинот на водење на регистарот на удели на отворените инвестициски фондови Илирика Глобал Растечки Пазари и Илирика Југоисточна Европа што е спротивен на член 118 од Законот за инвестициски фондови и Правилникот за форма, содржина, начин на водење на Регистарот на удели во отворениот инвестициски фонд и објавување на податоци од Регистарот на удели (Службен весник на РМ број 153/2009).

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје во рок од 30 дена да ја отстрани утврдената неправилност од точка 1 и до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави соодветен доказ, дека неправилностите се отстранети односно дека е постапено по решението на Комисијата.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-24
26 март 2012 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева - Кавракова, с.р.

АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

1383.

Врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 од Законот за Академија за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2010) и член 85 од Статутот на Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2011), Управниот одбор на Академијата, на седницата одржана на 12.4.2012 година, донесува

СТАТУТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

Член 1

Во Статутот на Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2011), во член 43 ставот (2) се брише.

Член 2

Во член 48 ставот (3) се брише.
Ставот (4) станува став (3).

Член 3

Во член 49 став (1) алинејата 5 се менува и гласи:
„меѓународното право и најзначајните пресуди на Европскиот суд за човекови права“.

Член 4

Во член 50 ставот (4) се брише.

Член 5

Членот 51 се менува и гласи:
„Содржината на тестот за интегритет и постапката за полагање поблиску се уредуваат со Правилникот за полагање на приемен испит“.

Член 6

Во насловот на членот 52 зборот „приемниот“ се брише, а зборот „испит“ се заменува со зборот „испитот“.

Член 7

Во член 53 ставот (2) се менува и гласи:
„Академијата, при подготовката и спроведувањето на сите делови од приемниот испит, должна е да ги преземе сите потребни мерки за заштита и одржување на анонимноста и објективноста. Начинот на подготовка и спроведување на сите делови од приемниот испит, поблиску се утврдуваат со Правилникот за полагање на приемниот испит“.

Член 8

Во член 56 во ставовите (3) и (5) зборот „приемниот“ се брише.

По ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи: „Резултатите од квалификацискиот тест и испитот ги утврдува и објавува Комисијата за приемен испит во форма на прелиминарна ранг-листа, во рок од 48 часа по завршувањето на квалификацискиот тест и испитот и истите ги објавува на огласната табла и на Веб страницата на Академијата“.

Ставот (6) станува став (7).

Член 9

Во член 57 ставот (2) зборовите: „Управниот одбор“ се заменуваат со зборовите: „Комисијата за приемен испит“.

Ставот (3) се брише.

Ставот (4) станува став (3).

Член 10

Овој Статут влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-162/4
12 април 2012 година
Скопје

Академија за судии
и јавни обвинители,
Претседател
на Управен одбор,
Љубомир Јовески, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1384.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги Енерџи Суплај-М ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, за издавање на лиценца за трговија со електрична енергија, на седницата одржана на 11.4.2012 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги Енерџи Суплај-М ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, со адреса на ул. „Мексичка“ бр. 4 Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-21/12
11 април 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија и услуги Енерџи Суплај-М ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, со адреса на ул. „Мексичка“ бр. 4 Скопје, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:
11.4.2012 година

4. Период на важење на лиценцата:
10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:
11.4.2022 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ- 88.10.1/12

7. Број на деловниот субјект - 6376355

8. Единствен даночен број - 4030008035904

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела територија на Република Македонија и странство.

12. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;
- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електричната енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедиот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;
- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки бележки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.
- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат на квартално, но одвоени по месеци
- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија како и други промени во работењето согласно правилникот.

16. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ - ТАБЕЛА 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник	Испорачани количини во текот на квартал: I, II, III, IV				Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)			
	Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)		Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	квартално	месечно	квартално	квартално	годишно	квартално	годишно
Снабдувачи								
Самостојни потрошувачи								
Електро- преносен систем оператор								
Електро- дистрибутивен систем оператор								
Извоз и други трговци								

Се доставува на квартално и годишно ниво

1385.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 11.4.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје се седиште на ул. „Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ „Кранска река“.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, од обновлив извор на енергија, во мала хидроелектрана, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-49/12
11 април 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште на ул. „Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

11.4.2012 година

4. Датум до кога важи лиценцата

11.4.2047 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 87.01.1/12

6. Број на деловниот субјект – 6320210**7. Единствен даночен број – 4030008018376****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носи-

телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Кранска река“, од 584 kW, изградена на КП бр. 871/3, бр. 150/2 и бр. 1115/2, во КО Арвати, согласно Имотни листови бр. 313, Општина Ресен.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје (во понатамошниот текст: носител на лиценца) како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекин, како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:
 - биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики, и
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
 - заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
 - заштита при работа,
 - обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
 - обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
 - обезбедување на енергетска ефикасност,
 - вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
- тип Пелтон хоризонтална
- производител.....GUGLER Water Turbines GmbH, Goldwörth, AUSTRIA
- нето пад152 m
- номинален проток.....0,45 m³/s
- број на вртежи.....750 RPM
- максимална моќност.....610 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
- тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
- вратило хоризонтално
- работен напон 0,4 kV
- фреквенција 50 Hz
- производител:....MARRELI GENERATORS ITALY
- номинална моќност.....584 kW
- број на вртежи.....750 RPM
- cosφ.....0.8
- ниво на заштита.....IP23
- класа на изолација.....F
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот :
- тип.....трофазен сув, поставен на челични шини анкерисани во фундамент од армиран бетон
- производител:.....SIEMENS GERMANY
- преносен однос.....0,4/10(20) kV / kV
- моќност.....800 kVA
- фреквенција.....50 Hz
- напон на краток спој.....6 %

1386.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр.16/2011 и 136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи ("Службен весник на РМ" бр. 94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на продажната цена на природниот гас за април 2012 година, на седницата одржана на 17 април 2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИ-
РОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ ОД 2012 ГОДИНА

Член 1

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ -Скопје, како вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец април од 2012 година, се утврдува да изнесува 26,6145 ден/nm³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 26,4753 ден/nm³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0,1392 ден/nm³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 1,1753 ден/nm³, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучен на системот за пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 3 на овој член, за месец април 2012 година во кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 27,7898 ден/nm³.

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец април од 2012 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 5,0022 ден/nm³.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 4 и 5 на овој член, за месец април од 2012 година изнесува 32,7919 ден/nm³.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс на САД доларот од 46,0300 денари за еден САД долар, за месец март од 2012 година, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.

Член 3

Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-69/12
17 април 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје**
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува **10.100,00 денари**.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: **15 дена**.
Жиро-сметка: **30000000188798**.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: **ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје**.

ISSN 0354-1622

